

Извлекувач на округли спојки

2032/2




Profiles



Product features

- материјал: специјален флекс плус јаглороден челик
- капацитет на челуста: 23мм
- максимална височина: 53мм
- за вадење округли спојки од воланот и амортизерите





D

H↑

If_{max} →

lt_{max} →



619736

23

53

30

3

780

Till end of the stock

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Photo (pictures)

